



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

Македонија

Београд
Број 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ издана во издание на српскохрватски, едносно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата: посебни изданија и огласи 004-3-291-2

Четврток, 25 ноември 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 52

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Преплатата за 1971 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт Факс 226. — Телефон: централа 50-811, 50-932, 50-934 и 50-936; Преплатна служба 51-732; Продажна служба 51-671

616.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАРАДИ НАМИРУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА НА КОРИСНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за извршување заради намирување на парични побарувања на корисникот на општествени средства, што го усвои Сојузната Скупштина, на седницата на Соборот на народите од 16 ноември 1971 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 16 ноември 1971 година.

ПР бр. 16
16 ноември 1971 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАРАДИ НАМИРУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА НА КОРИСНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Извршување заради намирување на парични побарувања на корисникот на општествени средства — доверител може да се спроведува врз правата и врз подвижните и недвижните предмети на корисникот на општествени средства — должник, око со овој или со друг закон одделни предмети или одделни права не се изземени од извршување.

Член 2

Предмет на извршување не можат да бидат:
1) рудни и други природни богатства;
2) објекти, наоружување и опрема, како ниту други основни средства, сировини и полупроизводи наменети за производство за потребите на наоружувањето и на опремата на народната одбрана и јавната безбедност.

Член 3

Извршување не може да се спроведува врз правата на подвижни и недвижни предмети, ако тие права и тие предмети се неопходни за вршење на дејноста на корисникот на општествени средства — должник.

Кои права и предмети му се неопходни на должникот за вршење на неговата дејност одредува извршниот суд.

Член 4

Извршувањето на паричните побарувања врз имотот на корисникот на општествени средства —

должник судот ќе го одреди според следниот редослед:

- 1) врз паричните средства што се водат на сметките на должникот кај Службата на општественото книговодство и на посебните сметки кај деловните банки, како и врз депонираните средства кај банките со рок подолг од една година;
- 2) врз вредносни хартии;
- 3) врз готови производи и полупроизводи наменети за продажба;
- 4) врз предмети што ги сочинуваат средствата на заедничката потрошувачка;
- 5) врз сировини, полупроизводи и помошни материјали (гориво, мазиво и др.), наменети за преработка, над количината што му е потребна на должникот за едномесечно просечно производство;
- 6) врз предмети што ги сочинуваат основните средства и врз други обртни средства односно врз предмети што ги сочинуваат средствата за работа;
- 7) врз патенти, лиценци, технички унапредувања, плодотворност, право по основ на орочени средства и на дадени кредити и други права;
- 8) врз недвижни предмети.

Која количина на сировини, полупроизводи и помошни материјали му е потребна на должникот за едномесечно просечно производство ќе одреди извршниот суд.

На барање на должникот, судот, ако постојат оправдани причини, може да го измени редоследот на извршувањето утврден во став 1 на овој член.

Член 5

Во постапката за извршување судот е должен да постапи итно.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1972 година.

617.

Тргувајќи од начелата и одредбите на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и имајќи го предвид тоа дека одговорноста на носителите на самоуправните и на другите општествени и јавни функции е еден од битните услови за поуспешен развој на самоуправните односи и нужна пертпоставка на самоуправниот систем во сите области на општествениот живот и на јакнењето на материјалната и општествената положба на работничката класа, на рамноправноста, братството и единството на народите и народностите на Југославија,

истакнувајќи ја потребата општествената одговорност и нејзиното остварување поцелосно нормативно да се регулира и постојано да се унапредува и усогласува со достигнатиот степен на развојот на самоуправната социјалистичка демократија и со промените во политичкиот систем, како и да се остварат ставовите на IX конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и на II конгрес на самоуправувачите на Југославија за потребата од поцелосно и поефикасно остварување на одговорноста и на вршењето на доверените јавни и други општествени функции и јакнење на опште-

ствената контрола над работата на носителите на овие функции;

врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 16 ноември 1971 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 16 ноември 1971 година, донесе:

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОДГОВОРНОСТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ЈАВНИ ФУНКЦИИ

I

1. Во самоуправното социјалистичко општество неприкосновена основа на општествената положба на работните луѓе и граѓаните претставува, покрај другото, еднаквоста на правата и должностите во вршењето на самоуправните и другите општествени и јавни функции што им се доверени и за чие вршење се лично одговорни во согласност со уставот и законот.

Работните луѓе и граѓаните ги поднесуваат сите последици од општествено-политичките одлуки и од нивното спроведување и, како носители на самоуправните права и должности, се заинтересирани за одговорно вршење на сите самоуправни и други јавни и општествени функции.

2. Носителите на самоуправните и на другите општествени и јавни функции во своето дејствување се должни да придонесуваат за постојано унапредување на социјалистичките самоуправни односи во сите области на општествениот живот.

Од самоуправните права, должности и овластувања на работните луѓе и граѓаните, како рамноправни субјекти во политичкото одлучување за општествените работи, произлегува и поделбата на самоуправната одговорност која мора да биде сразмерна на тие права и должности.

3. Успешниот развој на самоуправувањето и јакнењето на материјалната и општествената положба на работничката класа и на работните луѓе и граѓаните бара сите овластени учесници во самоуправното и општественото одлучување одговорно да ги остваруваат своите права и да ги вршат своите должности.

II

4. Одделни решенија во остварувањето на одговорноста се надминати со достигнатиот развој на самоуправните односи. Некои прашања за условите и за начинот на остварувањето на одговорноста — посебно на носителите на јавните функции — непотполно и неадекватно се регулирани. Политичката одговорност не е доволно прецизно нормирана. Не се предвидени поцелосно санкции, ниту предвидените доследно се применуваат. Недоволно е разработена постапката за покренување и остварување на одговорноста.

Иако во поново време, посебно по порешителната примена на Уставниот амандман XV, се пројавени позитивни настојувања во организациите на здружениот труд и во другите форми на здружениот труд кон поцелосно регулирање на прашањата за одговорноста на носителите на самоуправните функции — во целост регулирањето на одговорноста во статутите и во другите општи акти на организациите на здружениот труд сè уште заостанува зад нивната положба, зад новите и пошироки овластувања, како и зад потребите од натомошен развој и поефикасна заштита на работниот човек и на самоуправувањето. Има нејасности во разграничувањето на правата и должностите на носителите на самоуправните функции и непрецизности во утврдувањето кој, за што и кому му одговара.

Сè непосредното учество на работните луѓе во одлучувањето во организациите на здружениот труд и во другите организации и заедници, сè поголема самостојност на организациите на здружениот труд, потребата од енергична борба за реализација на социјалската и општествената реформа, против во-

јавите на непридржување кон прописите и на барање решенија надвор од системот што, помеѓу другото, доведува до нестабилност и несигурност на правниот систем и поефикасното функционирање на системот на општественото самоуправување бара поцелосно и прецизно регулирање и поефикасно остварување на одговорноста на сите носители на самоуправните, општествените и јавните функции.

5. Успешното спроведување на принципот на одговорноста на носителите на самоуправните и на другите општествени и јавни функции не зависи само од прецизната нормативна регулатива, туку и од иницијативата и активното дејствување на работните луѓе и граѓаните, на самоуправните и на другите општествени органи и организации врз остварувањето на одговорноста.

Во практиката на претставничките и другите самоуправни тела ретко се применуваат утврдените институти на отповикување, сменување, оставка, поставување на прашање за доверба, како и други соодветни мерки. Во одделни случаи кога е покренато прашање за одговорност на носителите на самоуправните и на другите општествени и јавни функции се применувани, главно, само кривични, стопанско-престапни или прекршочни санкции, иако имало основи за применување на мерки и санкции на политичка одговорност и обратно.

Не се покренувани прашања за политичка одговорност на претставниците на општествено-политичките заедници, како и на претставниците на други организации на здружениот труд делегирани во бавките, во интересните заедници и во слични асоцијации и организации.

Исто, така, ретко се покренува прашањето за политичката одговорност на претставниците на општествената заедница во органите на управувањето на одделни организации на здружениот труд кои вршат дејност од посебен општествен интерес (установи во областа на образованието, културата, науката, здравството, социјалната заштита и др.) за неодговорно вршење на функциите што им се доверени.

6. Случаите на бавност и неефикасност, како и на недоследно спроведување на законите и на другите прописи и другите видови на неодговорност во работата на органите на управата, на судовите, на јавните обвинителства, на јавните правобранителства, на Службата на општественото книговодство, на инспекциите и на органите на внатрешните работи, негативно се одразуваат врз остварувањето на одговорноста во вршењето на функциите.

7. Покрај директното кршење на уставот, на законите и на другите прописи, кое по себе повлекува кривична и други видови одговорност, има и такви појави на кршење на прописите, на самоуправните норми и на самоуправните права на работните луѓе што не можат секогаш да се подведат под законските и други одредби, а ѝ нанесуваат материјална, морално-политичка и друга штета на општествената заедница во целост. Таквите појави најчесто се пројавуваат како:

— нарушување на принципот на распределбата на доходот, а посебно на личните доходи, според трудот односно според резултатите од вложениот труд;

— нанесување штета на организацијата на здружениот труд или на друга самоуправна организација со несовесна или неправилна работа;

— невинитно прикажување на состојбата на работните организации на здружениот труд;

— непочитување на добрите деловни обичаи и на деловниот морал;

— непочитување, односно ненавремено донесување на прописите и на другите општи акти, кои треба да се донесат врз основа на овластувањето;

— непочитување на општествените договори и на самоуправните спогодби;

— злоупотреба на помошката и функциите;

— повреда на службена и деловна тајна;

— спречување на остварувањето на самоуправните права на работните луѓе и граѓаните и повреда на тие права;

— злоупотреба и непочитување на институцијата на конкурси;

непочитување на уставните начела за јавност на работата и правото на информирање на работните луѓе во процесот на одлучувањето и на спроведувањето на одлуките;

— одлучување за значајните прашања надвор од самоуправните и другите овластени органи и тела;

— непочитување на самоуправните акти и на другите прописи и неизвршување на одлуките на органите на самоуправањето;

— непридржување кон начелата и насоките што произлегуваат од општите акти на претставничките тела (резолуција, општествен план, препорака);

— непреземање дејствија за поведување постапка за остварување на одговорноста;

— притисоци врз надлежните органи да не поведуваат постапка, во случаите кога има основ за тоа, или да не ја водат доследно поведената постапка, односно да не изрекуваат соодветни санкции.

На таквите и на други слични појави им одат во прилог ненавремената општествена контрола и недостигот на јавност во работата, како и соодветните политички акции на општествено-политичките сили.

III

8. Со остварувањето на одговорноста посебно се штитат: системот на самоуправните општествено-економски односи и единствените основи на политичкиот систем; суверенитетот, општествената безбедност, меѓународната положба и угледот на Југославија; материјалната и општествената положба на работничката класа и на сите работни луѓе во здружениот труд; единствен пазар; братството и единството, рамноправноста на народите и народностите; слободите и правата на човекот и граѓанинот; самоуправните и други права и интереси на организациите на здружениот труд, на самоуправните организации и на општествено-политичките заедници.

9. Со прописи на општествено-политичките заедници и во општите акти на организациите на здружениот труд и на нивните асоцијации како и на другите самоуправни организации треба поцелошно да се утврди кои дејствија односно пропуштања на носителите на функциите и под кои услови, треба да бидат основ (причина) за поведување постапка и за утврдување на одговорноста.

Со прописите на општествено-политичките заедници и со општите акти на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации треба да се создадат услови за задолжително и неодложно поведување постапка и за нејзино водење од страна на надлежните органи.

Мошне значајна улога имаат и сите видови на превентивната активност со кои се влијае врз развивање на одговорното однесување на органите и на поединците во извршувањето на доверените задачи.

10. Носителите на самоуправните и на другите општествени и јавни функции редовно ги известуваат за својата работа телата што ги избирале односно именувале или делегирале нив, како и телата чии се членови, и пред тие тела како и пред општествената заедница во целост се одговорни за својата работа во согласност со уставот и законот.

За вршење на доверените функции лично се одговорни: членовите и функционерите на претставничките и на извршните органи и на нивните тела; носителите на јавните функции во органите на управата и во другите органи и организации на здружениот труд што вршат дејности или работи од посебен општествен интерес; членовите на органите на управувањето и на нивните работни тела и на колегијалните органи и индивидуалните органи во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и во работните заедници;

членовите на органите на општествено-политичките и на други општествени организации.

За вршењето на доверените функции колективно се одговорни: извршните и другите органи и работните тела на собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните органи; органите на управувањето; колегијалните и извршните органи во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации, во согласност со улогата на тие организации утврдена со уставот, како и другите избрани или именувани колегијални општествени органи и тела.

Колективната одговорност на органот не мора да повлекува идентична одговорност на сите негови членови, која зависи од нивната индивидуална активност во вршењето на правата и должностите утврдени со уставот и со законот и со други прописи.

Заради остварување на што поцелосна одговорност е неопходно во практиката доследно да се реализираат усвоените начела за тоа политичко-извршните и управните органи да ја имаат потребната самостојност и нужните овластувања за автономна работа, за да можат, во рамките на своите функции, а врз основа на сопствената одговорност, навремено да донесуваат мерки за спроведување на политиката.

11. Посебно внимание треба да ѝ се посвети на политичката одговорност на носителите на самоуправните и другите општествени и јавни функции како на посебен вид одговорност.

Политичката одговорност на органите што одлучуваат и на носителите на самоуправните, општествените и јавните функции треба да се утврди на сите подрачја и нивоа на самоуправното и политичкото одлучување. Во соодветните нормативни акти на општествено-политичките заедници и во актите на работните заедници да се регулира одговорноста на сите носители на функциите: за демократизацијата на политичкото одлучување; за обезбедување повисок степен на ефикасност во остварувањето на усвоените концепции, програми и одлуки; за создавањето погодна атмосфера; за општественото договорање и самоуправното спогодување; за почитувањето на утврдените договори и за остварувањето на суштината на самоуправните начела и односи.

12. Во остварувањето на политичката одговорност е потребно, покрај утврдените санкции и мерки како што се: отповикувањето на членовите на собранијата на општествено-политичките заедници и на членовите на органите на општественото самоуправање; разрешувањето од функциите во собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните извршни органи, како и на членовите на колегијалните органи, распуштањето на органите на управувањето кога не ги вршат своите самоуправни права (недонесување статuti и други самоуправни акти и сл.), да се разработат и предвидат други мерки со кои се надополнува остварувањето на политичката одговорност на носителите на функциите, како што се: поставувањето прашање за доверба; оценувањето на работата на носителите на функциите; барањето за усогласување или укинување на актите на носителите на функциите; јавната критика; објавувањето преку средствата за информации на изречени санкции за политичката одговорност со соодветно образложение; поведувањето постапка за враќање на материјалната корист стечена со дејствување кое повлекува политичка одговорност; јавната опомена и сл.

13. Заради поефикасно остварување на одговорноста во целост и посебно на одговорноста на носителите на функциите е потребно: да се утврди задолжителноста за поведување на постапка за утврдување на одговорноста што претпоставува и одговорност за nepovedување на таква постапка; да им се обезбедуваат што пошироки можности на граѓаните, работните луѓе, органите и организациите да иницираат покренување на прашање за одговорност; да се наоѓаат поедноставни и порационални решенија во поглед на постапката за остварување

на одговорноста; да се обезбедува разгледување на иницијативата; да се разработи во соодветни акти постапката за покренување политичка одговорност и да се утврди начелото на итност на постапката; да се објективизира постапката на воденето и на исходот на постапката за одговорност; да се обезбеди никој да не може да биде ставен во неповолна положба поради покренување иницијатива за остварување на одговорноста на носителите на функциите, освен ако се послужи со навреда, клевета, или неосновано обвинение.

14. Организацијата на здружениот труд на која од страна на општествените и правосудните органи ѝ е укажано на појавите на кршење на законите, на слабостите, на пропустите и на причивите за кривичните дела како и на другите штетни дејности е должна тие прашања да ги разгледа во соодветните органи на самоуправувањето.

Претставничките тела и самоуправните органи во организациите на здружениот труд, во случај кога се упатуваат јавна критика и забелешки на нивната работа и на работата на одделни функционери, треба да ги разгледаат нив, да земат свој став, да донесат потребни одлуки и да ја известат јавноста за тоа.

15. Од посебно значење е улогата на општествено-политичките организации во непосредното покренување и остварување на политичката одговорност како и во подигнувањето на општествената свест и на социјалистичката етика на работните луѓе и граѓаните, во создавањето погодна политичка клима за покренување и остварување на одговорноста, за поттикнување на носителите на функциите, во согласност со основните принципи на самоуправувањето, со уставот и законот, на одговорен начин да ги вршат своите функции.

За поефикасно остварување на одговорноста е неопходно работните луѓе и граѓаните во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ да ги изнесуваат своите мислења и оценки во поглед на работата на државните органи, на органите на општественото самоуправување на организациите и на носителите на јавните функции и на тој начин да вршат општествена контрола над нивната работа, особено во поглед на обезбедувањето јавност и одговорност во нивната работа.

IV

16. Во согласност со ставовите на оваа резолуција во постапката за усогласување на сојузните закони и другите прописи со Уставните амандмани треба попрецизно да се регулираат одговорноста на носителите на јавните функции во федерацијата како и основите и начинот за поведување постапка за утврдување на нивната одговорност.

Заради подоследно остварување на системот на одговорноста на носителите на самоуправните и другите општествени и јавни функции во самоуправниот социјалистички систем, Сојузната скупштина смета дека е потребно во прописите на социјалистичките републики и автономните покраини и општините односно во општите акти на работните заедници и на другите самоуправни организации, во согласност со уставот и законот, прецизно да се утврдат делокругот односно задачите и меѓусебните односи на органите на општествено-политичките заедници, на органите на управувањето, на колегијалните и индивидуалните органи, како и на членовите на работните заедници. Во рамките на тоа е потребно да се регулира прашањето за одговорноста на носителите на самоуправните и другите општествени и јавни функции така што таа да биде сразмерна со значењето на овластувањата кои произлегуваат од правата и должностите што им се доверени, како и начинот на остварувањето на одговорноста.

17. Организациите на здружениот труд и другите самоуправни асоцијации, со своите самоуправни акти, треба посеопфатно и попрецизно да ги утврдат прашањата за внатрешната контрола, за

основите, условите и видовите на личната и колективната одговорност, потоа постапката и санкциите како и начинот на остварувањето на одговорноста; исто така, треба да се утврдат соодветни превентивни мерки кои е неопходно да се применуваат систематски заради поцелосно вршење на доверените функции.

18. Во областа на општественото договарање и на самоуправното спогодување е неопходно поватаму да се развива системот на ефикасни санкции за нивното почитување и спроведување, и тоа не само во вид на редовни договори и законски санкции, туку и во форма на постојана јавна самоуправна контрола во извршувањето на самоуправните договори.

19. Организациите на здружениот труд кои вршат работи од јавен интерес и собранијата на општествено-политичките заедници во вршењето на општествениот надзор треба да обезбедат поцврста соработка со органите на самоуправувањето и да влијаат врз развивањето и подоследното остварување на одговорноста на сите носители на самоуправните и другите општествени и јавни функции, а посебно во остварувањето на социјалистичките норми и самоуправувањето, во работењето и во располагањето со општествените средства.

20. Потребно е поцелосно да се регулира начинот на остварувањето на одговорноста на стручните и другите служби така што со внатрешните општи акти на органите на управата и на стручните служби на органите на општествено-политичките заедници поцелосно и попрецизно ќе се разработат делокругот на тие органи и служби и начинот на остварувањето на одговорноста за вршењето на задачите во рамките на нивните утврдени овластувања.

21. Надлежните органи на општествено-политичките заедници, на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации на општествено-политичките и другите организации треба постојано и систематски да преземаат и други превентивни мерки за јакнење и доследно остварување на одговорноста на носителите на самоуправните и другите општествени и јавни функции, во согласност со ставовите на оваа резолуција.

22. Во соработка со собранијата на републиките и покраините, во следењето на спроведувањето на оваа резолуција Сојузната скупштина ќе остварува увид во нејзиното спроведување во органите на федерацијата и ќе презема одредени мерки во врска со тоа.

Сојузна скупштина

АС бр. 243

17 ноември 1971 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

618.

Врз основа на член 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ВИЦЕ-КОНЗУЛАТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФРАЈБУРГ, СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, НА РАНГ НА КОНЗУЛАТ

1. Виде-конзулатот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Фрајбург, Сојузна

Република Германија, се подига на ранг на конзулат.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 208

18 ноември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

619.

Врз основа на член 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ВИЦЕ-КОНЗУЛАТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РАВЕНСБУРГ, СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, НА РАНГ НА КОНЗУЛАТ

1. Вице-конзулатот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Равенсбург, Сојузна Република Германија, се подига на ранг на конзулат.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 209

18 ноември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

620.

Врз основа на чл. 5 и 18 од Законот за кредитни-те работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 24/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ЗАЕМИ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

1. Во Одлуката за условите за склучување засми кај Меѓународната банка за обнова и развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/68, 36/70 и 2/71) во точка 5 ставот 1 се менува и гласи:

„Овластените банки односно инвеститорите од точ. 3 и 4 на оваа одлука можат да склучат заем кај Меѓународната банка под услов инвеститорот да обезбеди потребни средства за своето учество во финансирањето на изградбата на објектот, како и средства за враќање на заемот, во согласност со важечките прописи.“

2. Точка 6 се брише.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 211

18 ноември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

621.

Врз основа на член 20 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 27/71), на предлог од Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА СТОПА ЗА КРЕДИТИТЕ ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ГИ ДАВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ

1. Во Одлуката за каматната стопа за кредитите што Народната банка на Југославија им ги дава на деловните банки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/68 и 23/68) во точка 1 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на делот на реесконтниот односно документарниот кредит што им го дава на деловните банки за кредитирање на извозот на стоки и услуги, а кој се наплатува во девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, Народната банка на Југославија наплатува камата по стопа од 3% годишно, под услов деловната банка на кредитите за оваа цел што ги реесконттира кај Народната банка на Југославија да не наплатува камата по стопа поголема од 4% годишно.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 210

18 ноември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

622.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71) и член 7 од Законот за финансирање на федерацијата во периодот октомври-декември 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА

1. Во Сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71, 29/71 и 44/71) во член 4 во Биланс на приходите и општиот распоред на приходите на Сојузниот буџет за 1971 година во оддел II. Распоред на приходите, се вршат следните измени:

1) во ставката Основна намена 02. Научна дејност, распоредната подгрупа 02-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) и ставката Вкупно основната намена 02 се намалуваат за по 1,250.000 динари;

2) во ставката Основна намена 03. Културно-просветна дејност, распоредната подгрупа 03-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) и ставката Вкупно основна намена 03 се намалуваат за по 4,614.251,60 динари;

3) во ставката Основна намена 07. Работа на државните органи; распоредната подгрупа 07-2-1 — за редовна дејност се намалува за 1,083.783,92 динари, а распоредната подгрупа 07-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) — за 2,046.754,35 динари, распоредната подгрупа 07-2-3 — за намени што не можат да се распоредат по други основни намени се зголемува за 910.582,59 динари, а ставката Вкупно основната намена 07 се намалува за 2,219.955,68 динари;

4) во ставката Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на други општествено-поли-

тички заедници, органи и организации распоредната група 10-2 Средства распоредени во определен износ и ставката Вкупно основната намена 10 се намалуваат за по 8,210.000 динари;

5) во ставката Основна намена 16. Интервенции во стопанството, распоредната подгрупа 16-2-21 — за тековни вложувања и ставката Вкупно основната намена 16 се намалуваат за по 200.000 динари;

6) во ставката Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешните години, распоредната група 17-2 Средства распоредени во определен износ се намалува за 8,887.000 динари;

7) во ставката Основна намена 19. Нераспоредени приходи, распоредната подгрупа 19-2-21 — средства распоредени во тековната буџетска резерва се зголемува за 25,391.256,23 динари.

2. Во Посебен дел на Сојузниот буџет за 1971 година средствата предвидени во следните раздели се намалуваат, и тоа:

позиција	распоредна група	Динaри
1) во Разделот 1. Сојузен извршен совет		
Основна намена 02 — Научна дејност		
64	02-2-2	Средства за научноистражувачка работа за потребите на федерацијата — за 1,250.000;
		Вкупно основната намена 02 — за 1,250.000;
		Вкупно главата 1 — за 1,250.000;
		Вкупно разделот 4 — за 1,250.000;
		Рекапитулација на разделот 4. Сојузен извршен совет 1,250.000;
		Други намени — за
		Вкупно разделот 4 — за 1,250.000;
2) во Раздел 13. Сојузен секретаријат за стопанство		
188	07-2-1	Редовна дејност — за 816.318;
193	07-2-2	Патни трошоци во странство — за 151.000;
197	07-2-2	Трошоци за контрола на квалитетот на производите и на семињата — за 9.409;
200	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — за 2.338;
		Вкупно основната намена 07 — за 979.115;
		Вкупно разделот 13 — за 470.373;
		Рекапитулација на разделот 13. Сојузен секретаријат за стопанство — Редовна дејност — за 364.518;
		— Други намени — за 105.855;
3) во Разделот 21. Сојузен совет за образование и култура		
Основна намена 03 — Културно-просветна дејност		
295	03-2-2	За задачи и работи од надлежноста на федерацијата или од интерес за федерацијата од областа на просветата и културата што ги вршат определени установи — за 2,740.130;
296	03-2-2	Заштита на спомениците на културата — за 27.720;
		Вкупно основната намена 03 — за 2,767.850;
Основна намена 07 — Работа на државните органи		
297	07-2-1	Редовна дејност — за 228.098,85;
298	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите — за 24.597,40;
299	07-2-2	Информативна дејност во областа на образованието и културата — за 451;
300	07-2-2	Трошоци за престој на странски гости — за 5.061,55;
301	07-2-2	Учество во унапредувањето на просветно-културната дејност — за 8.079,15;
302	07-2-2	Патни трошоци во странство — за 95.877,50;
304	07-2-2	Изработка на теми — за 431.240;
305	07-2-2	Учество во режиските трошоци во врска со одржувањето на зградата и инвентарот — за 28.813,15;
306	07-2-2	Трошоци за седниците на Советот и неговите работни тела — за 17.294,75;

позиција	распоредна група		Динари	
307	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — за	11.049,65;	
308	07-2-2	Учество на Југославија во финансирањето на Програмата за размена во областа на просветата помеѓу Југославија и САД (Фулбрајтова програма) — за	67.500;	
309	07-2-2	Членарина на меѓународни организации — за	284,90;	
310	07-2-2	Дотации на Фондот за унапредување на ликовните уметности „Моша Пијаде“ — за	20.000;	
311	07-2-2	Награда на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија — за	200.000;	
312	07-2-2	Спроведување на анкета и користење на други извори на податоци за обработка на материјалите потребни за учество на меѓународни конференции — за	858,35;	
313	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана — за	9.800;	
314	07-2-3	Образовно-воспитна работа со децата на нашите работници привремено вработени во странство — дополнителни примања на наставниците во СР Германија и во другите земји — за	119.792,05;	
		Вкупно основната намена 07 — за		1.268.798,30;
		Вкупно разделот 21 (позиции 295 до 314) — за		4.036.648,30;
		Рекапитулација на разделот 21.		
		Сојузен совет за образование и култура		
		— Редовна дејност — за		228.098,85;
		— Други намени — за		3.808.549,45;
		— Вкупно разделот 21 — за		4.036.648,30;
		4) во Разделот 22. Сојузен совет за координација на научните дејности		
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
315	07-2-1	Редовна дејност — за	237.744,95;	
316	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите — за	63.941,75;	
317	07-2-2	Надоместоци за одвоен живот од семејството на функционерите — за	4.050;	
318	07-2-2	Трошоци за работата на Советот — за	170.402,20;	
319	07-2-2	Меѓународни собори, размена на научни работници, меѓународни организации, преводи и елаборати — за	93.184,65;	
320	07-2-2	Изработка на библиографии, информации, стручни елаборати, обработка на податоци и други материјали потребни за работа на Советот — за	104.969,70;	
		Вкупно основната намена 07 — за		674.293,25;
		Вкупно разделот 22 (позиции 315 до 321) — за		674.293,25;
		Рекапитулација на разделот 22.		
		Сојузен совет за координација на научните дејности		
		— Редовна дејност — за		237.744,95;
		— Други намени — за		436.548,30;
		Вкупно разделот 22		674.293,25;
		5) во Раздел 23. Сојузен совет за здравство и социјална политика		
		Основна намена 04 — Социјални грижи		
322	04-2-2	Инвалидски примања на воените инвалиди од војните — за	4.000.000;	
324	04-2-2	За надоместоци на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и други одликувања — за	40.463.948,95;	
		Вкупно основната намена 04 — за		44.463.948,95;
		Основна намена 07 — Работа на државните органи		
325	07-2-1	Редовна дејност — за	398.949,15;	
326	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите — за	24.823,20;	
327	07-2-2	Одржување на гробиштата и спомениците на паднатите борци на сојузничките армии во Југославија — за	50.000,00;	
328	07-2-2	Патни трошоци во странство — за	54.340,15;	
329	07-2-2	Патни трошоци на странските стручњаци и на нашите стручњаци што ги придружуваат странските стручњаци во земјата — за	13.691,35;	
330	07-2-2	Трошоци за седниците на Советот — за	39.505,30;	

позиција	распоредна група		Динари
331	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — за	41.187,60;
332	07-2-2	Надоместок за работата на членовите на Комисијата за фармакопеја — за	7.180,00;
333	07-2-2	Надоместок за работата на членовите на Истојаната стручна комисија за лекови — за	31.334,75;
334	07-2-2	За определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата, кои ќе се договараат врз основа на јавен конкурс или со договор со Сојузниот завод за здравствена заштита — за	405.000,00;
335	07-2-2	Преведување на инвалидска документација од странски јазик — за	11.880,00;
336	07-2-2	Издавање на „Билтен“ — за	49.010,00;
337	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема — за	24 500,00;
338	07-2-2	Набавка на стручна литература — за	6.828,00;
339	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати од областа на социјалната заштита — за	693.000,00
340	07-2-3	Трошоци за лекување на странски државјани — за	45.143,20;
341	07-2-3	За заштита од јонизирачко зрачење и за научноистражувачка работа во оваа област — за	901.898,00;
342	07-2-3	За определени работи од областа на здравствената заштита од интерес за федерацијата кои се договараат со Сојузниот завод за здравствена заштита и со републичките институции — за	1,665.090,00;
343	07-2-3	Ексхумација на посмртните останки и уредување на партизанските гробишта во Италија — за	1,095.721,85;
344	07-2-3	Материјално обезбедување, сместување и здравствена заштита на бегалците — за	895.425,45;
345	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана — за	120.997,50;
		Вкупно основна намена 07 — за	6,575.505,50;
		Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства за други општествено-политички заедници	
346	10-2	За спроведување на задолжителните видови здравствена заштита во недоволно развиените републики и покраини — за	50,000.000,00;
		Вкупно основната намена 10 — за	50,000.000,00;
		Вкупно Разделот 23 (позиции 322 до 346) — за	101,039.454,45;
		Рекапитулација на разделот 23.	
		Сојузен совет за здравство и социјална политика	
		— Редовна дејност — за	398.949,15;
		— Други намени — за	100,640.505,30;
		Вкупно разделот 23 — за	101,039.454,45;
		б) во Разделот 24. Сојузен совет за труд	
		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
347	07-2-1	Редовна дејност — за	441.477,45;
348	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите — за	39.917,50;
349	07-2-2	Трошоци за седниците на Советот — за	51.523,70;
350	07-2-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите на Југославија — за	93.317,95;
351	07-2-2	Трошоци за печатење на билтени и извештаи — за	33.156,15;
352	07-2-2	Трошоци за репрезентација — за	32.778,10;
353	07-2-2	Патни трошоци во странство — за	22.297,45;
354	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати — за	805.100;
355	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема — за	13.749,05;
356	07-2-2	Членарина на меѓународни организации — за	750;
357	07-2-3	За задачите во врска со вработување во земјата и во странство — за	699.991,30;
358	07-2-3	Изработка на прописи и елаборати во областа на трудот — за	97.793;
359	07-2-3	Трошоци на Сојузната комисија за работно време за изработка на прописи и елаборати во врска со скратувањето на работното време — за	244.530;

позиција	распоредна група		Динари
360	07-2-3	Трошоци околу организирањето и упатувањето на југословенски социјални работници на работа во СР Германија (станарина и додаток на плати) — за	402.340;
361	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана — за Вкупно основната намена 07 — за	5.940;
		Вкупно разделот 24 (позиции 347 до 361) — за Рекапитулација на разделот 24. Сојузен совет за труд	2.984.661,65; 2.984.661,65;
		— Редовна дејност — за	441.477,45;
		— Други намени — за	2.543.184,20;
		Вкупно разделот 24 — за	2.984.661,65;
		7) во Раздел 25. Сојузен совет за правосудство	
		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
362	07-2-1	Редовна дејност — за	145.642,15;
363	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите — за	61.187,65;
364	07-2-2	Трошоци за екстрадиција — за	18.129,50;
365	07-2-2	Патни трошоци на членовите на Советот — за	31.600;
366	07-2-2	Патни трошоци во странство — за	24.686,05;
367	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати — за	99.000;
368	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — за	43.521,90;
369	07-2-2	Преведување од странски јазици на замолници и документи — за	4.900;
370	07-2-2	Надоместоци за одвоен живот од семејството на функционерите — за	14.820;
371	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана — за Вкупно основната намена 07 — за	1.980;
		Вкупно разделот 25 (позиции 362 до 371) — за Рекапитулација на разделот 25. Сојузен совет за правосудство	445.467,25; 445.467,25;
		— Редовна дејност — за	145.642,15;
		— Други намени — за	299.825,10;
		Вкупно разделот 25 — за	445.467,25;
		8) во Раздел 29. Сојузен завод за меѓународна техничка соработка	
		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
393	07-2-1	Редовна дејност — за	606.805,35;
397	07-2-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија — за	4.065.541,05;
398	07-2-3	Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, за партиципации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на центри за обука на кадрите во земјите во развој — за	1.013.227,05;
399	07-2-3	Изработка на филмови, студии, експертизи, техничка документација, публикации и меѓународни семинари за земјите во развој — за	349.680,35;
400	07-2-3	Трошоци на заседанијата на меѓународните мешовити комисии и советувања и патни трошоци во земјата и во странство — за	298.196,30;
401	07-2-3	Надоместок за здравствени услуги укажани на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија — за	7.780,30;
402	07-2-3	Изработка, преведување и умножување на разни елаборати, извештаи, анализи и слично — за	1.980;
403	07-2-3	Посебни курсеви и семинари за земјите во развој — за Вкупно основната намена 07 — за	290.000;
		Вкупно разделот 29 (позиции 393 до 403) — за Рекапитулација на разделот 29. Сојузен завод за меѓународна техничка соработка	6.633.210,40; 6.633.210,40;
		— Редовна дејност — за	606.805,35;
		— Други намени — за	6.026.405,05;
		Вкупно разделот 29 — за	6.633.210,40;

позиција	распоредна група		Динари
		9) во Раздел 30. Сојузен геолошки завод	
		Основна намена 16 — Интервенции во стопанството	
410	16-2	Геолошко-рударски истражувачки работи — за	200.000;
		Вкупно основната намена 16 — за	200.000;
		Вкупно разделот 30 (позиции 404 до 410) — за	200.000;
		Рекапитулација на разделот 30. Сојузен геолошки завод	
		— Други намени — за	200.000;
		10) во Раздел 31. Југословенски завод за стандардизација	
412	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — за	3,222.000;
		Вкупно основната намена 16 — за	3,222.000;
		Рекапитулација на разделот 31. Југословенски завод за стандардизација	
		— Други намени — за	3,222.000;
		11) во Раздел 34. Сојузна комисија за нуклеарна енергија	
		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
428	07-2-1	Редовна дејност — за	237.240,38;
429	07-2-2	Трошоци за престој на странски стручњаци — за	5.912,70;
430	07-2-2	Стипендии на странски стручњаци — за	23.610,40;
431	07-2-2	Набавка на стручни публикации — за	8.800,00;
432	07-2-2	Патни трошоци во странство — за	29.649,75;
433	07-2-2	Трошоци за одржување на седници на пленумот на Сојузната комисија за нуклеарна енергија и други активности — за	867,65;
434	07-2-2	Контрибуција на меѓународни организации — за	3.443,40;
		Вкупно основната намена 07 — за	309.524,28;
		Вкупно Разделот 34 (позиции 428 до 434) — за	309.524,28;
		Рекапитулација на Разделот 34. Сојузна комисија за нуклеарна енергија	
		— Редовна дејност — за	237.240,38;
		— Други намени — за	72.283,90;
		Вкупно Разделот 34 — за	309.524,28;
		12) во Раздел 35. Сојузна комисија за културни врски со странство	
		Основна намена 03 — Културно-просветна дејност	
435	03-2-2	Културно-просветна соработка со странство — за	1,070.937,25;
436	03-2-2	Учество во трошоците на изложбата „Уметноста на почвата на Југославија низ векови“ во Париз — за	5.464,35;
437	03-2-2	Стипендии за специјализации и постдипломски студии на државјани од земјите во развој — за	780.000,00;
		Вкупно основната намена 03 — за	1,856.401,60;
		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
438	07-2-1	Редовна дејност — за	242.411,99;
439	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — за	85.638,40;
440	07-2-2	Учество во режиските трошоци во врска со одржувањето на зградите и инвентарот — за	18.488,10;
		Вкупно основната намена 07 — за	346.538,49;
		Вкупно разделот 35 (позиции 435 до 440) — за	2,202.940,09;
		Рекапитулација на Разделот 35. Сојузна комисија за културни врски со странство	
		— Редовна дејност — за	242.411,99;
		— Други намени — за	1,960.528,10;
		Вкупно Разделот 35 — за	2,202.940,09;

позиција	распоредна група		Динари
		13) во Раздел 36. Сојузна комисија за верски прашања	
		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
441	07-2-1	Редовна дејност — за	77.851,70;
442	07-2-2	Патни трошоци во странство — за	99.000,00;
443	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — за	13.776,40;
444	07-2-2	Набавка на странски книги и публикации — за	1.800;
445	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации и гости — за	70.397,65;
		Вкупно основната намена 07 — за	262.825,75;
		Вкупно Разделот 36 (позиции 441 до 445) — за	262.825,75;
		Рекапитулација на Разделот 36. Сојузна комисија за верски прашања	
		— Редовна дејност — за	77.851,70;
		— Други намени — за	184.974,05;
		Вкупно Разделот 36 — за	262.825,75;
		14) во Раздел 37. Сојузна комисија за физичка култура	
		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
446	07-2-1	Редовна дејност — за	40.071,10;
447	07-2-2	Трошоци за работата на Комисијата и нејзините работни тела — за	42.844,25;
448	07-2-2	Патни трошоци во странство — за	10.854,85;
449	07-2-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите на Југославија — за	53.687,15;
450	07-2-2	Обработка на стручни теми од областа на физичката култура и расходи врзани за унапредувањето на физичката култура — за	468.058,50;
		Вкупно основната намена 07 — за	615.515,85;
		Вкупно разделот 37 (позиции 446 до 450) — за	615.515,85;
		Рекапитулација на разделот 37. Сојузна комисија за физичка култура	
		— Редовна дејност — за	40.071,10;
		— Други намени — за	575.444,75;
		Вкупно разделот 37 — за	615.515,85;
		15) во Раздел 45. Секретаријат за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет	
		Основна намена 07 — Работа на државните органи	
481	07-2-1	Редовна дејност — за	339.137,80;
482	07-2-2	Печатење на буџетот и на завршната сметка — за	5.741,85;
483	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — за	31.784,45;
484	07-2-2	Надоместоци на надворешните соработници — за	19.800;
485	07-2-2	Адаптација, уредување и опремање на станови — за	22.599,15;
486	07-2-2	Трошоци за неуселените станови, деловни простории и друго — за	12.651,30;
487	07-2-2	Трошоци за преселување — за	3.282,20;
488	07-2-3	Надоместоци на Сојузниот завод за јавна управа за извршување на програмските задачи — за	399.550,00;
489	07-2-3	Надоместоци за национализиран имот во земјата — за	1.234.155,00;
490	07-2-3	Надоместоци и провизии на Службата на општественото книговодство — за	3.325.997,01;
491	07-2-3	Трошоци за закуп на Етиописката амбасада — за	8.640,00;
492	07-2-3	За определени потреби — за	174.708,00;
493	07-2-3	Надоместок на Автосервисот на сојузните органи за разликата на трошоците на превозот со автобуси на работниците на сојузните органи — за	17.715,00;
		Вкупно основната намена 07 — за	5,595.761,76;
		Основна намена 09 — Општи дополнителни средства за другите општествено-политички заедници	
494	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — за	106,033.310,00;

позиција	распоредна група		Динари	
495	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Македонија — за	56,293.220,00;	
496	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Црна Гора — за	31,393.840,00;	
497	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Автономна Покраина Косово — за	84,660.930,00;	
		Вкупно основната намена 09 — за		278,381.300,00
		Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства за други општествено-политички заедници, организации и организации		
498	10-2	Посебни дополнителни средства за Социјалистичка Автономна Покраина Косово за финансирање на изградбата на материјалната база на општествените служби — за	16,666.800,00;	
499	10-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Црна Гора за потребите на инвалидското и пензиското осигурување — за	14,894.390,00;	
500	10-2	Обврски спрема фондовите на социјалното осигурување во смисла на член 116 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување — за	53,822.515;	
501	10-2	Дополнителни средства за фондовите на инвалидското и пензиското осигурување за валоризација на пензиите на воените осигуреници — за	19,765.170;	
		Вкупно основната намена 10 — за		105,148.875,00;
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции.		
502	14-2-21	За станбена изградба за потребите на кадровски промени на раководните места — за	808.356,80;	
503	14-2-21	За станбена изградба за потребите на кадровски промени и за подобрување на кадровската структура — за	1,988.855,50;	
505	14-2-21	За купување станови за пензионираниите работници на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — за	932.439,90;	
		Вкупно основната намена 14 — за		3,729.652,20;
		Основна намена 17 — Буџетски обврски од поранешните години		
506	17-2	За отплата на кредитите за земјоделски вишоци користени за финансирање на Сојузниот буџет во 1965 и 1966 година — за	1,887.342,75;	
507	17-2	Обврски по внатрешни заеми — за	20,458.000;	
508	17-2	Обврски на државата по странските заеми и за национализиран странски имот — за	12,169.967,18;	
510	17-2	Средства за исплата на обврските според Законот за заемот за обезбедување средства за кредитирање на обновата на објектите оштетени поради земјотресот на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора — за	777.000;	
511	17-2	Разни обврски — за	3,225.100;	
		Вкупно основната намена 17 — за		38,517.409,93;
		Основна намена 18 — Издвојувања во резервниот фонд		
512	18-2	Издвојувања во резервниот фонд на федерацијата — за	151,150.000;	
		Вкупно основната намена 18 — за		151,150.000;
		Основна намена 19 — Нераспоредени приходи		
513	19-2-21	Тековна буџетска резерва — за	11,100.350;	
514	19-2-21	Нови назначувања на работници и приправници во органите на федерацијата — за	320.905;	
515	19-2-21	Зголемување на личните доходи на функционерите и работниците на органите на федерацијата — за	3,170.608;	
		Вкупно основната намена 19 — за		14,591.863;
		Вкупно Разделот 45 (позиции 481 до 515) — за		597,114.861,89;
		Рекапитулација на разделот 45, Секретаријат за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет		
		— Редовна дејност — за		339,137,80;
		— Други намени — за		596,775.724,09
		Вкупно разделот 45 — за		597,114.861,89;
		Вкупно намалување — за		721,970.518,16;

3. Од средствата наведени во точка 2 на ова решение, во вкупен износ од 721,970.518,16 динари, се зголемуваат односно се распоредуваат, и тоа:

1) во Раздел 4. Сојузен извршен совет

позиција	распоредна група		Динари
66	07-2-2	Надоместоци на личните доходи на функционерите — за	100.000;
		Вкупно основната намена 07 — за	100.000;
		Вкупно главата 1 — за	100.000;
		Вкупно разделот 4 (позиции 64 до 90) — за	100.000;
		— Други намени — за	100.000;

2) во Раздел 13. Сојузен секретаријат за стопанство по ставката Вкупно основната намена 17 се додава нова ставка, која гласи:

		„Сојузен пазарен инспекторат Основна намена 07 — Работа на државните органи	
219/1	07-2-1	Редовна дејност	451.800,00
219/2	07-2-2	Патни трошоци во странство	51.000,00
219/3	07-2-2	Трошоци за контрола на квалитетот на производите и семеето	4.705,00
219/4	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	1.237,00;
		Вкупно основната намена 07	508.742,00“;

3) во Разделот 14. Сојузен секретаријат за финансии

220	07-2-1	Редовна дејност — се зголемува — за	140.000;
227	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија — се зголемува — за	15.000;

4) по позицијата 231 се додаваат две нови позиции, кои гласат:

231/1	07-2-2	Печатење на буџетот и на завршната сметка	5.789,80
231/2	07-2-2	За исплата на обврските на укинатите органи	3.090.762,95“;

5) по позицијата 232 се додаваат четири нови позиции, кои гласат:

232/1	07-2-3	Надоместок на Сојузниот завод за јавна управа за извршување на програмските задачи	399.550
232/2	07-2-3	Надоместоци за национализиран имот во земјата	1.234.000
232/3	07-2-3	Надоместоци и провизии на Службата на општественото книговодство	3.325.000
232/4	07-2-3	За определени потреби	24.000“;

6) ставката Вкупно основната намена 07. се зголемува — за

8.234.902,75;

7) по ставката Вкупно основната намена 07 се додава нова основна намена, која гласи:

		„Основна намена 09 — Општи дополнителни средства на други општествено-политички заедници	
232/5	09-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	106.033.310
232/6	09-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија	56.293.220
232/7	09-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора	31.393.840
232/8	09-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	84.660.930
		Вкупно основната намена 09	278.381.300“;

8) по позицијата 232и се додаваат четири нови позиции, кои гласат:

232и/1	10-2	Посебни дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово за финансирање на изградбата на материјалната база на општествените служби	16.666.800
232и-2	10-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора за потребите на инвалидското и пензиското осигурување	14.894.390
232и/3	10-2	Обврски спрема фондовите на социјалното осигурување во смисла на член 116 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување	45.612.515

позиција	распоредна група		Динари
235/4	10-2	Дополнителни средства на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување за валоризација на пензиите на воените осигуреници	19,765.170";
9) ставката Вкупно основната намена 10 се зголемува — за			96,938.875;
10) по позицијата 235 се додаваат пет нови позиции, кои гласат:			
"235/1	17-2	За отплата на кредитите за земјоделските вишоци користени за финансирање на Сојузниот буџет во 1965 и 1966 година	342,75
235/2	17-2	Обврски по внатрешни заеми	17,458.000,00
235/3	17-2	Обврски на државата по странски заеми и за национализиран странски имот	8,169.987,18
235/4	17-2	Средства за исплата на обврските според Законот за заемот за обезбедување средства за кредитирање на обновата на објектите оштетени поради земјотресот на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора	777.000,00
235/5	17-2	За разни обврски	3,225.100,00";
11) ставката Вкупно основната намена 17 се зголемува — за			29,630.409,93;
12) по ставката Вкупно основната намена 17 се додаваат две нови ставки, кои гласат:			
„Основна намена 18 — Издвојување во резервниот фонд			
235/6	18-2	Издвојување во резервниот фонд на федерацијата	151,150.000,00
Вкупно основната намена 18			151,150.000,00
Основна намена 19 — Нераспоредени приходи			
235/7	19-2-21	Тековна буџетска резерва	36,491.606,23
235/8	19-2-21	За нови назначувања на работници и приправници во органите на федерацијата	320.905
235/9	19-2-21	За зголемување на личните доходи на функционерите и работниците на органите на федерацијата	3,170.608
Вкупно основната намена 19			39,983.119,23";
13) ставката Вкупно разделот 14 — се зголемува — за			604,318.606,91;
Рекапитулација на разделот 14. Сојузен секретаријат за финансии			
— Редовна дејност — се зголемуваат — за			140.000,00;
— Други намени — се зголемува — за			604,178.606,91;
14) во Разделот 46. Управа за персонални работи			
517	07-2-2	Лични доходи на работниците на располагање, Вкупно основната намена 07 и во Рекапитулацијата на разделот 46. Други намени — се зголемуваат за по	300.000,00;
15) по ставката Вкупно разделот 52 се додаваат четири нови раздели, кои гласат:			
„РАЗДЕЛ 53. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО			
Основна намена 07 — Работа на државните органи			
544	07-2-1	Редовна дејност	364.518
545	07-2-2	Патни трошоци во странство	100.000
546	07-2-2	Трошоци за контрола на квалитетот на производите и семето	4.704
547	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	1.151
Вкупно основната намена 07			470.373
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 53 (позиции 544 до 547)			470.373
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 53. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО			
— Редовна дејност			364.518
— Други намени			105.855
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 53			470.373

позиција	распоредна група		Динари
РАЗДЕЛ 54. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА			
Основна намена 04 — Социјални грижи			
548	04-2-2	Инвалидски примања на воените инвалиди од војните (трансфер на инвалиднини во странство)	4,000.000
549	04-2-2	За надоместоци на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувања	40,463.900
Вкупно основната намена 04			44,463.900
Основна намена 07 — Работа на државните органи			
550	07-2-1	Редовна дејност	573.960
551	07-2-2	Надоместок на личните доходи на функционерите	12.520
552	07-2-2	Одржување на гробиштата и спомениците на паднатите борци на сојузничките армии во Југославија	50.000
553	07-2-2	Патни трошоци во странство	76.600
554	07-2-2	Патни трошоци на странските стручњаци и на нашите стручњаци што ги придружуваат странските стручњаци — во земјата	13.600
555	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југославија	50.000
556	07-2-2	Надоместок за работата на членовите на Комисијата за фармакопеја	7.180
557	07-2-2	Надоместок за работата на членовите на Постојаната стручна комисија за лекови	31.000
558	07-2-2	Трошоци за печатење на билтени и извештаи	45.000
559	07-2-2	Трошоци за репрезентација	20.000
560	07-2-2	Членарина на меѓународни организации	750
561	07-2-2	За определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата кои ќе се договараат врз основа на јавен конкурс или со договор со Сојузниот завод за здравствена заштита	405.000
562	07-2-2	Преведување на инвалидска документација од странски јазици	6.000
563	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	38.000
564	07-2-2	Набавка на стручна литература	6.800
565	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	889.500
566	07-2-3	Трошоци за лекување на странски државјани	20.000
567	07-2-3	За заштита од јонизирачко зрачење и за научноистражувачка работа во оваа област	901.000
568	07-2-3	За определени работи од областа на здравствената заштита од интерес за федерацијата кои се договараат со Сојузниот завод за здравствена заштита и со републички институции	1,665.000
569	07-2-3	Екскумација на посмртните остатоци и уредување на партизанските гробишта во Италија	1,095.000
570	07-2-3	Материјално обезбедување, сместување и здравствена заштита на бегалците	895.000
571	07-2-3	За задачите во врска со вработувањето во земјата и во странство	690.000
572	07-2-3	Изработка на прописи и елаборати во областа на трудот	30.000
573	07-2-3	Трошоци околу организирањето и упатувањето на југословенските социјални работници на работа во СР Германија (станарина и додаток на плати)	350.000
574	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	101.940
Вкупно основната намена 07			7,973.850
Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства на други општествено-политички заедници			
575	10-2	За спроведување на задолжителните видови здравствена заштита во недоволно развиените републики и покраини	50,000.000
Вкупно основната намена 10			50,000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 54 (позиции 548 до 575)			102,437.750

позиција распоредна
група

Динари

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 54. СОЈУЗЕН
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-
ТИКА**

— Редовна дејност	573.960
— Други намени	101.863.790
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 54	102.437.750

**РАЗДЕЛ 55. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ****Основна намена 07 — Работа на државните органи**

576	07-2-1	Редовна дејност	316 686,95
577	07-2-2	Трошоци за екстрадиција	49.729,50
578	07-2-2	Патни трошоци во странство	24.686,05
579	07-2-2	Преведување на јазиците на народите на Југосла- вија	59.413,90
580	07-2-2	Преведување од странски јазици на замошници и документи	4.900
581	07-2-2	Лични доходи на работници на располагање	640.000
582	07-2-2	Дотации за Фондот за унапредување на ликовните уметности „Моша Пијаде“	20.000
583	07-2-2	Награда на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија	200.000
584	07-2-2	Надоместоци на надворешните соработници	19.800
585	07-2-2	Адаптација, уредување и опремање на станови	22.599,15
586	07-2-2	Трошоци за неуселените станови, деловни простор- ии и др.	12.651,30
587	07-2-2	Трошоци за преселување	3.282,20
588	07-2-3	Трошоци за закуп на Етиописката амбасада	9.000
589	07-2-3	Надоместок на Автосервисот на сојузните органи за разликата на трошоците на превозот со автобуси на работниците на сојузните органи	17.715
Вкупно основната намена 07			1.400.464,05

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

590	14-2-21	За станбена изградба за потребите на кадровски промени на раководните места	808.356,80
591	14-2-21	За станбена изградба за потребите на кадровски промени и за подобрување на кадровската структура	1.988.855,50
592	14-2-21	За купување станови за пензионираниите работници на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи	932.439,90
Вкупно основната намена 14			3.729.652,20
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 55 (позиции 576 до 592)			5.130.116,25

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 55. СОЈУЗЕН
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ
УПРАВНИ РАБОТИ**

— Редовна дејност	316.686,95
— Други намени	4.813.429,30
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 55	5.130.116,25

**РАЗДЕЛ 56. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧ-
КА СОРАБОТКА****Основна намена 07 — Работа на државните органи**

593	07-2-1	Редовна дејност	881.000
594	07-2-2	Контрибуција на меѓународни организации	3.440

позиција	распоредна група		Динари
595	07-2-2	Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградата и инвентарот	166.000
596	07-2-2	Учество на Југославија во финансирањето на Програмата за размена во областа на просветата помеѓу Југославија и САД (Фулбрајтова програма)	67.580
597	07-2-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	4.852.740
598	07-2-3	Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, партиципација во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето центар за обука на кадри во земјите во развој	1.000.000
599	07-2-3	Изработка на филмови, студии, експертизи, техничка документација, публикации и меѓународни семинари за земјите во развој	349.680
600	07-2-3	Трошоци за заседанија на меѓународни мешовити комисии и советувања и патни трошоци во земјата и во странство	479.000
601	07-2-3	Надоместок за здравствените услуги укажани на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија	7.780
602	07-2-3	Посебни курсеви и семинари за земјите во развој	290.000
603	07-2-3	Културно-просветна дејност со странство	548.000
604	07-2-3	Образовно-воспитна работа со децата на нашите работници привремено вработени во странство — дополнителни примања на наставниците во СР Германија и во други земји	119.790
Вкупно основната намена 07			8.704.930
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 56 (позиции 593 до 604)			8.704.930
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 56. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА			
— Редовна дејност			881.000
— Други намени			7.823.930
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 56			8.704.930;
Вкупно зголемување			721.970.518,16.

4. Непотрошените средства во фондовите на укинатите сојузни совети и сојузни организации се пренесуваат, и тоа:

1) непотрошените средства во фондовите на укинатиот Сојузен совет за образование и култура:

— од фондот на опремата — во Фондот на опремата на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка средствата во износ од 870,40 динари и издвоените средства за исплата на инвестициите во износ од 258,75 динари;

— од Фондот на заедничката потрошувачка — на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи за станбена изградба средствата во износ од 55.438,40 динари, а другите средства од тој фонд — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот завод за меѓународна научна, културно-просветна и техничка соработка, и тоа: средствата во износ од 531,80 динари и средствата на кредитите дадени од тој фонд во износ од 4.907,85 динари;

2) непотрошените средства во фондовите на укинатиот Сојузен совет за координација на научните дејности:

— од Фондот на опремата — во Фондот на опремата на Управата на зградите на сојузните органи на Нов Белград средствата во износ од 10.487,15 динари и орочените средства во износ од 5.302,76 динари;

— од Фондот на заедничката потрошувачка — на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи средствата во износ од 220,45 динари и средствата на кредитите дадени од тој фонд во износ од 23.612,40 динари;

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет како приход на сојузните органи средствата во износ од 10.498,50 динари;

3) непотрошените средства во фондовите на укинатиот Сојузен совет за здравство и социјална политика:

— од Фондот на опремата — во Фондот на опремата на Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика средствата во износ од 2.170,10 динари;

— од Фондот на заедничката потрошувачка — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика средствата во износ од 1.605,30 динари за станбена изградба и средствата на кредитите дадени од тој фонд во износ од 36.385,20 динари, како и другите средства во износ од 538,67 динари;

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет како приход на сојузните органи средствата во износ од 5.101,40 динари;

4) непотрошените средства во фондовите на укинатиот Сојузен совет за труд:

— од Фондот на опремата — во Фондот на опремата на Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика средствата во износ од 10.346,25 динари и издвоените средства за исплата на инвестициите во износ од 3.245,54 динари;

— од Фондот на заедничката потрошувачка — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика средствата во износ од 59.665,95 динари за станбена изградба, а другите средства — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика, и тоа: средствата во

износ од 4.054,50 динари, средствата на кредитите дадени од тој фонд во износ од 17.681,35 динари и орочените средства во износ од 13.527,80 динари;

5) непотрошените средства во фондовите на укинатиот Сојузен совет за правосудство:

— од Фондот на опремата — во Фондот на опремата на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи средствата во износ од 13.682,65 динари;

— од Фондот на заедничката потрошувачка — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи средствата во износ од 62.882,40 динари за станбена изградба и средствата на кредитите дадени од тој фонд во износ од 16.722,45 динари, а другите средства — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи во износ од 509,05 динари;

6) непотрошените средства во фондовите на укинатиот Сојузен завод за меѓународна техничка соработка:

— од Фондот на опремата — во Фондот на опремата на Сојузниот завод за меѓународна научна, културно-просветна и техничка соработка средствата во износ од 7.858,25 динари и издвоените средства за исплата на инвестициите во износ од 3.764,39 динари

— од Фондот на заедничката потрошувачка — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот завод за меѓународна научна, културно-просветна и техничка соработка средствата во износ од 6.646,05 динари за станбена изградба, а другите средства — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот завод за меѓународна научна, културно-просветна и техничка соработка, и тоа: средствата во износ од 1.071,15 динари и средствата на кредитите дадени од тој фонд во износ од 27.000 динари;

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет како приход на сојузните органи средствата во износ од 5.488,51 динар;

7) непотрошените средства во фондовите на укинатата Сојузна комисија за нуклеарна енергија:

— од Фондот на опремата — во Фондот на опремата на Управата на зградите на сојузните органи на Нов Белград средствата во износ од 3.302 динари;

— од Фондот на заедничката потрошувачка — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка средствата во износ од 87.919 динари за станбена изградба, и другите средства во износ од 3.611,75 динари;

— на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи за станбена изградба средствата во износ од 64.474,73 динари;

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет како приход на сојузните органи средствата во износ од 63.989,79 динари;

8) непотрошените средства во фондовите на укинатата Сојузна комисија за културни врски со странство:

— од Фондот на опремата — во Фондот на опремата на Сојузниот завод за меѓународна научна, културно-просветна и техничка соработка средствата во износ од 12.586,80 динари и издвоените средства за исплата на инвестициите во износ од 348 динари;

— од Фондот на заедничката потрошувачка — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот завод за меѓународна научна, културно-просветна и техничка соработка средствата во износ од 393,63 динари за станбена изградба, а другите средства — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот завод за меѓународна научна, културно-просветна и техничка соработка во износ од 395 динари;

9) непотрошените средства на Фондот на заедничката потрошувачка на укинатата Сојузна комисија за верски прашања — на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управ-

ни работи за станбена изградба во износ од 8.820,20 динари;

10) непотрошените средства во фондовите на укинатата Сојузна комисија за физичка култура:

— од Фондот на заедничката потрошувачка — на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи за станбена изградба средствата во износ од 11.922,50 динари;

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет како приход на сојузните органи средствата во износ од 1.464,99 динари;

11) непотрошените средства на Фондот на заедничката потрошувачка на укинатиот Секретаријат за сојузен буџет и општи работи:

— во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за финансии средствата во износ од 32.678 динари за станбена изградба на другите средства во износ од 8.967 динари — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за финансии;

— во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи средствата во износ од 32.678,15 динари, а другите средства во износ од 8.966,33 динари — во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи.

5. Сојузните органи на управата и сојузните организации врз кои се пренесени средствата на укинатите совети и сојузни организации, во смисла на точка 11 на Одлуката за спроведување реорганизација на сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/71), се должни од средствата што со ова решение им се пренесени да ги исплатат сите ненамирените обврски на укинатите сојузни совети и сојузни организации кои се однесуваат на работите што ги презеле.

Ненамирените обврски на укинатите сојузни совети и сојузни организации, што произлегуваат од работите кои според Уставот на СФРЈ повеќе не се во надлежност на органите на федерацијата, ќе ги исплати Сојузниот секретаријат за финансии од средствата што со ова решение се обезбедени за таа цел.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 213

18 ноември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

623.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71) и член 7 од Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, уставовите, општествените организации и граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ОД УКИНАТИТЕ СОЈУЗНИ СОВЕТИ И СОЈУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЗ НОВООСНОВАНИТЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОСНО ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1971 ГОДИНА

1. Девизните средства по завршните сметки на укинатите сојузни совети и сојузни организации за периодот од 1 јануари до 30 септември 1971 година

односно девизните средства на сојузните органи на управата на кои врз основа на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се менува надлежноста, се пренесуваат врз новооснованите сојузни органи на управата и сојузни организации односно во девизната резерва за потребите на федерацијата за 1971 година, и тоа:

	Динари	
1) врз Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика средствата:		
— на Сојузниот совет за здравство и социјална политика:		
за нестоковни плаќања	147.067	
за стокковни плаќања	30.400	177.467
— на Сојузниот совет за труд:		
за нестоковни плаќања		26.478
Вкупно:		203.945
2) врз Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи девизните средства:		
на Сојузниот совет за правосудство:		
за нестоковни плаќања		21.945
3) врз Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка девизните средства:		
— на Сојузниот совет за образование и култура:		
за нестоковни плаќања	311.059	
за стокковни плаќања	9.600	320.659
— на Сојузната комисија за културни врски со странство:		
за нестоковни плаќања		558.193
— Сојузниот совет за координација на научните дејности:		
за нестоковни плаќања		916.737
— на Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка:		
за нестоковни плаќања: научно-техничка соработка (план I)	2.705.362	
научно-техничка соработка (план II)	2.191.628	4.896.990
— на Сојузната комисија за нуклеарна енергија:		
за нестоковни плаќања		221.950
Вкупно:		6,914.529
4) врз Сојузниот секретаријат за земјоделство девизните средства:		
на Сојузниот секретаријат за стопанство:		
за нестоковни плаќања — за редовна дејност		70.000

5) врз Сојузниот пазарен инспекторат девизните средства:

	Динари
на Сојузниот секретаријат за стопанство:	
за нестоковни плаќања — за редовна дејност	40.000
6) во девизната резерва за потребите на федерацијата за 1971 година девизните средства:	
— на Сојузната комисија за верски прашања:	
за нестоковни плаќања	112.800
— на Сојузната комисија за физичка култура:	
за нестоковни плаќања	14.691
Вкупно:	127.491

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 212

18 ноември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

624.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Лабораториски садови и прибор од стакло:

— Пипки (славини), еднонасочни	JUS B.E4.300
— Пипки (славини), двонасочни	JUS B.E4.301
— Пипки (славини), тринасочни	JUS B.E4.302
— Посатка за мерење (вагање),	
NB — — — — —	JUS B.E4.303
— Посатка за мерење (вагање), со избрусен капак — — — — —	JUS B.E4.304

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 април 1972 година.

Бр. 19-5101/1

28 септември 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,

Славолуб Викторовиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувања одлучува да се одликуваат за заслуги во извршувањето на доверените задачи кои придонесуваат на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Великото Војводство на Луксембург

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Bertemes Nicolas, Ademes Leone, Muller Louis, Goerend Felix, Simon Nicolas, Deischer Lucien, Wies Armand, Demoling Francois, Reuter Pierre, Reuter Raymond, Jaeger Victor, Hecker Arsene, Weutig Nicolas, Wagner Jean, Wolter Marcel, Baulisch Joseph, Blau Jules, Bernotte Ern, Wagner Lucien, Becker Serge, Trefkorn Joseph.

Бр. 222
9 октомври 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Богдановиќ Јован, Гаон Мирко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Биланџија Иван, Кураица Душан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Шимуновиќ Јосип, Војводиќ Недељка;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бачиќ Винко, Бебиќ Јуре, Бесара Борислав, Ченгиќ Асим, Ченгиќ Мустафа, Ђонлиќ Владимир, Голубиќ Бранко, Хацимуратовиќ Исмет, Хамзиќ Ахмет, Илиќ Славко, Ивановиќ Бранко, Кешан Сулејман, Кораќ Драго, Куленовиќ-Будалица Муневера, Меденица Јован, Мектеровиќ Јово, Пајурковиќ Радослав, Павелиќ Хрвоје, Павловиќ Душан, Рачиќ Ризах, Ружиќиќ-Османџиќ Минка, Стричевиќ Милан, Шаковиќ Енес, Шрајлехнер Петар, Тепариќ Ирфан, Теговац Салих, Узуновиќ Ибрахим, Вељовиќ Михајло;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Солдо Арсен;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајдиновиќ Садик, Алиспахиќ Селим, Барош Васо, Бебиќ Јозо, Бићо Фуад, Вјелош Момир, Чанчар Петар, Черкез Смајо, Чуле Томо, Гавриловиќ Гавро, Хрњиќ Сеад, Инђиќ Јован, Ивечиќ Данило, Јесенковиќ Хусејин, Кљајиќ Лука, Колак Мирослав, Кочиќанин Џемал, Крижан Иван, Крижановиќ Милан, Лакатош Андраш, Лопатиќ Тимотије, Малетиќ Саво, Маљукан Мијат, Милетиќ Стјепан, Мрзиќ Абид, Мујиќ Вејсил, Муса Илија, Николиќ Мато, Османџиќ Сеад, Палиќ Азем, Перовиќ Ратко, Пињо Цевад, Потуровиќ Суљо, Родиќ Драго, Смајиќ Расим, Соло Рамиз, Стариќ Алојз, Сушиќ Илија, Шљивар Спасоје, Штимац Мирослав, Трифковиќ Душан, Валхушиќ Јосип, Владовиќ Беган, Вујевиќ Драгољуб, Здравковиќ Градимиќ, Жлоф Мирослав.

Бр. 1
11 јануари 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
616. Закон за извршување заради намирување на парични побарувања на корисникот на општествени средства — — — — —	1001
617. Резолуција за одговорноста на носителите на самоуправниите и на другите општествени и јавни функции — — — — —	1002
618. Одлука за подигање на Вице-конзулатот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Фрајбург, Сојузна Република Германија, на ранг на конзулат	1004
619. Одлука за подигање на Вице-конзулатот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Равенсбург, Сојузна Република Германија, на ранг на конзулат	1005
620. Одлука за измени на Одлуката за условите за склучување заеми кај Меѓународната банка за обнова и развој — — — — —	1005
621. Одлука за измена на Одлуката за каматната стопа за кредитите што Народната банка на Југославија им ги дава на деловните банки — — — — —	1005
622. Решение за пренесување на средствата предвидени во Сојузниот буџет за 1971 година — — — — —	1005
623. Решение за пренесување на девизните средства од укинатите сојузни совети и сојузни организации врз новооснованите сојузни органи на управата и сојузни организации односно во девизната резерва за потребите на федерацијата за 1971 година — — — — —	1018
624. Решение за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло одликувања — — — — —	1019
Меѓународни договори — — — — —	793